



ИП1Број: 64 - 125  
Датум: 24.04.2017 год.  
Скопје

Овластениот градежен инспектор на Општина Карпош, постапувајќи во постапка против Непознат инвеститор на ул. „Варшавска,, бр. 1, КПбр. 2691/1 КО Карпош во Скопје, врз основа на член 142 од Законот за градење (“Службен весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 49/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 103/2016 и 132/2016) донесе :

### **ЗАКЛУЧОК** **за дозвола на извршување**

1. СЕ УТВРДУВА дека Решението ИП1бр. 64 - 125 од 11.04.2017 година, донесено од страна на овластениот градежен инспектор при Општина Карпош Е ИЗВРШНО и се допушта негово административно извршување.

2. СЕ НАРЕДУВА НА Непознат инвеститор, НАРЕДНИОТ ДЕН од денот на приемот на овој Заклучок сам ДА ГИ ОТСТРАНИ градбите – приземен објект од монтажаен карактер - барака со димензии 12.70 x 43.00 m и висина Н = 2.60 – 4.00 m покриен со двоводен кров од салонитни покривни плочи, како и приземен објект од тврда градба со димензии 4.00 x 4.00 m и висина Н = 4.30 – 3.30 m, покриен со едноводен кров од салонитни покривни плочи, што се изградени без Одобрение за градење на ул. „Варшавска,, бр. 1, КПбр. 2691/1 КО Карпош во Скопје.

3. Доколку извршеникот не постапи по овој Заклучок, извршувањето ќе се спроведе по присилен пат за сметка на инвеститорот.

### **ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Овластениот градежен инспектор вработен во општинската администрација во Општината Карпош – Скопје, со Решение ИП1бр. 64 - 125 од 11.04.2017 година, му нареди на Непознат инвеститор, да ги отстрани градбите – приземен објект од монтажаен карактер - барака со димензии 12.70 x 43.00 m и висина Н = 2.60 – 4.00 m покриен со двоводен кров од салонитни покривни плочи, како и приземен објект од тврда градба со димензии 4.00 x 4.00 m и висина Н = 4.30 – 3.30 m, покриен со едноводен кров од салонитни покривни плочи, што се изградени без Одобрение за градење на ул. „Варшавска,, бр. 1, КПбр. 2691/1 КО Карпош во Скопје.


При контролен увид на лице место на ден 20.04.2017 год со Записник за извршен контролен инспекциски надзор ИП1бр.64 - 125 од 24.04.2017 година констатирано е дека инвеститорот не постапил по Решението ИП1бр. 64 - 125 од 11.04.2017 година односно не ги отстранил недостатоците утврдени со Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1бр. 64 - 125 од 11.04.2017 година.

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното Решение со кое се наредува отстранување на градбата што е без Одобрение за градење, а чие извршување се допушта со овој Заклучок согласно член 137, став 4 од Законот за градење („Службен весник на РМ,, бр. 130/09), не го одлага извршувањето на Решението.

Поради тоа во оваа управна работа, првостепеното Решение во смисла на одредбите на член 142, став 1 од Законот за градење, станува извршно со доставување Заклучок на странките на која се однесува Решението.

Бидејќи споменатото Решение станало извршно, се одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

**УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО :** Против овој Заклучок може да се изјави жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку првостепениот орган до државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Жалбата се таксира со 250.00 денари административна такса и се поднесува во три примероци.



ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР  
Данче Поповска, дипл.град.инж.